



Адреса:

“Илинденска” 8
1413
населба Чашка

тел:

+389 (0) 43 241 400

Факс:

+389 (0) 43 241 343

е-пошта:

opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:

Стојан Маневски

**Советник за
локален економски
развој:**

Маја Анастасовска

**Советник -
комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:**

Марјан Јовановски

**Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:**

Емилија Спировска

**Волонтер на
Мировен корпус и
уредник на Бизнис
гласник:**

Ванеса Граунд

Планирани проекти за 2008

За поуспешно остварување на дадените цели и решавање на проблемите со кои се сретнуваат жителите, Општина Чашка превзема голем број на активности за изработка на предлог проекти и тоа од областа на инфраструктурата, локалниот економски развој, просторното уредување и сл. И покрај големите напори кои ги прави општината, скромниот буџет со кои располага не овозможува реализација на овие проекти доколку не се обезбеди кофинансирање од страна на донатор.

За таа цел, Општина Чашка аплицира до голем број на државни институции, како и до невладините организации, странските институции и амбасадите. Во 2008 година, досега имаме добиено позитивен одговор единствено од Министерството за транспорт и врски на РМ, од каде што се одобрени 2.800.000, 00 ден. за доградба на фекалната канализација во нас.Чашка, како и 2.500.000, 00 ден. од Фондот за води за изградба на резервоар за водоснабдување на Мелница. Исто така, започнати се и активностите за изградба на помошно фудбалско игралиште во нас.Чашка, проект финансиран од Владата на РМ.

Во очекување сме и на резултатите од Министерството за животна средина и просторно планирање. Таму општината аплицираше со неколку проекти кои се однесуваат на доградба на фекалните канализациони системи за во Богомила и Теово, како и со проекти за изработка на Програма за управување со отпад, како и проект за рекултивирање на старата депонија. Што се однесува до заштитата на животната средина, општината аплицираше и до РЕЦ со предлог-проект за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП).

Во Министерството за економија е доставен проект за отварање на Бизнис центар, а до поголем број на странски институции се обративме со барање за поддршка на проект за изработка на Стратегија за локален економски развој. Општина Чашка има изработено и проект за изградба на Детски забавен парк во нас.Чашка и за истиот се има обратено до амбасадата на кралството Норвешка, како и до неколку пореномирани домашни фирми. За проектот наречен Парк на пријателството очекуваме одговор од Мировниот корпус.

Уште еден од поинтересните проекти е поврзан со иницијативата за одредување на точната локација на географскиот центар на Р.Македонија и негово партерно уредување.

Се надеваме дека напорите на општината за подобрување на условите за живеење, преку реализирање на вакви и слични проекти ќе бидат успешни и за таа цел, сакаме да ги повикаме сите физички и правни лица, кои имаат можности да на било кој начин да помогнат да се вклучат во реализирањето на некои од овие идеи.



Извадок од Профилот на Општина Чашка:

Општина Чашка се карактеризира со мошне сложен рељеф, составен од повеќе морфолошки и тектонски целини. Подрачјето е претежно ридско-низинско, освен делот каде се наоѓа масивот на **Јакулица** кој е изразито планински. Масивот на Јакулица го сочинуваат петте меѓусебно поврзани планини: Јакулица, Даутица, Караџица, Голешница и Китка. Највисок врв е **Солунска Глава** со 2539 м.

www.caska.gov.mk

Дали знаете дека...

Од геолошки аспект, познати се повеќе интересни и вредни појави со разновидно потекло и карактер. Од минералошко-петрографските појави, најзначајна е појавата на реткиот **минерал кумрит**, кој претставува реткост од Река, лева притока на Бабуна. Локалитетот е прогласен за природна реткост и спаѓа во категоријата споменик на природата.



Информации за програмата Форуми на заедниците

Со свеченоста за потпишување на Договорот за соработка помеѓу Швајцарската агенција за соработка и развој и сите избрани општини, програмата “Форуми на заедниците” и официјално започна. Во Општина Чашка, досега се превземени почетните активности и тоа: назначен е комодератор и формирана е оперативната група чија задача ќе биде организирање и координирање на сите форумски активности. Исто така, кон крајот на март, беше организирана и информативна средба со претседателите на Месните заедници. Средбата беше искористена за презентирање на проектот, како и за упатување на апел за што помасовно учество на жителите.

Првата форумска сесија ќе се одржи на 11 април, во големата сала во училиштето Тодор Јанев во населбата Чашка. Општина Чашка ќе има обезбедено бесплатен превоз со комбиња, а точниот термин и место на нивното поаѓање ќе бидат дополнително објавени. Ги покануваме сите заинтересирани да дојдат и активно да се вклучат во работењето на форумите. За сите дополнителни информации во врска со форумите можете да се обратите во општината, до Билјана Донева или Емилија Спировска.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra




Презентација за Папрадиште

Во соработка со Институтот за информатика од Скопје, изработена е мултимедијална презентација посветена на великаните од Папрадиште и истата ќе биде поставена на веб порталот за Центарот за дигитализација на националното наследство.

http://www.cdnh.edu.mk/Proekti/diplomski/velikani_od_papradishte/

Извадок од УПС Лисиче

Селото Лисиче е сместено северно од населбата Чашка, на оддалеченост од 10 км, на подножјето на планината Даутица. Близината на високите планински масиви нуди можности за развој на сточарството и искористувањето на шумскиот комплекс. На периферијата на селото тече реката Врановска, а во неговиот атар се наоѓа и реката Тополка и во негова непосредна близина е изградена браната на хидро-системот “Лисиче”. Создавањето на акумулацијата Лисиче придонесува за зголемување на атрактивноста на тој дел од Општина Чашка. Почвите во атарот на село Лисиче, според производните својства,



во најголем процент и припаѓаат на третата класа. Овој предел е богат со ридски пасишта и ливади.

Со УПС Лисиче дефиниран е урбан опфат од 33,64 Ха. Сите стопански активности во селото е предвидено да се сместат во зоната на мало стопанство, која се наоѓа во северниот дел на селото и има големина од 1,11 Ха (3,29% од вкупниот урбан опфат). Во овој простор се пред-

видува развој на малостопанство и на мини фарми. Тука можат да се лоцираат сите претпријатија од производното и услужното стопанство, занаетчиството, трговијата, градежништвото, сообраќајот и слично, во кои ќе бидат вработени мал број работници (до 50) и кои не представуваат големи потрошувачи на ел.енергија, вода и нафта, а воедно не треба да се и големи загадувачи на животната средина и произведувачи на голема бучава.

Урбанистичкиот план предвидува и создавање на зона за викенд населба со вкупна површина од 4,33 Ха (12,87% од вкупната површина).